



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И  
КОМПУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО




# iLearn

<https://ilearn.ukim.edu.mk>

# Најава на СИСТЕМОТ


# Најава на системот

- Отворете ја страницата <https://ilearn.ukim.edu.mk>
- Кликнете на линкот [Log in](#) во горниот десен агол
- Процесот на најава е ист како и на дел од сервиси на УКИМ (репозиториум, [servisi.ukim.mk](https://servisi.ukim.mk) или Microsoft Teams)
- Бидејќи корисничките сметки се создаваат при првата најава, сите корисници (наставници и студенти) мора барем еднаш да се најаваат на системот пред да им се доделат соодветни улоги во предметите



# Најава на системот

1. Внесете го вашето корисничко име
2. Внесете ја вашата лозинка
3. Кликнете Login



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Login to UKIM

Username  
stefan.marincheski@finki.ukim.mk

Password  
.....

Don't Remember Login

Clear prior granting of permission for release of your information to this service.

Login

Поради сигурносни причини ве молиме да не заборавите да се одјавите и да го затворите вашиот пребарувач по завршувањето на работата со апликациите.

Централниот автентикациски сервис овозможува најава на повеќе веб страници со само едно внесување на вашето корисничко име и вашата лозинка. По успешната најава, добивате билет во вашиот прелистувач со можност за најава на сите веб страници кои го користат овој сервис. Внимавајте: билетот за најава се чува во вашиот интернет пребарувач се додека целосно не го затворите (сите прозорци).

Најавата на централниот автентикациски сервис е со корисничко име од обликот: ime.prezime@[fakultet].ukim.mk или ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk каде [fakultet] е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавувавте на iKnow. Го заборавив корисничкото име?


Откако ќе го дознаете вашето корисничко име, за промена на лозинка посетете ја страната: [Заборавена лозинка?](#)

Сервисот е наменет само за студентите и вработените на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

© 2021 - Универзитет св. „Кирил и Методиј“ - Скопје Политика за приватност.  
Supported by FINKI

# Најава на системот

1. Откако кликнавте Login ќе ви се појави прозорец кој покажува кои податоци за вас ќе се споделат со системот на кој се најавувате.
2. Во останатиот дел од прозорецот ви се понудени три опции за времетраењето на согласноста за споделување на податоците.
  - До следна најава
  - **До следната промена на информациите кои би биле споделени со сервисот**
  - Траен избор
3. На долниот дел од прозорецот можете да прифатите или да одбиете да ги споделите информациите.

 You are about to access the service:  
**ilearn@ukim** of Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Description as provided by this service:  
*Moodle Platform*

[Additional information about the service](#) **1**

Information to be Provided to Service	
commonName	stefan.marincheski
eduPersonPrincipalName	stefan.marincheski@finki.ukim.mk
eduPersonScopedAffiliation	faculty@finki.ukim.mk faculty@ukim.mk
eduPersonUniqueId	5ec1e61e-6a01-41c9-94bc-0b9ae037d0f5@ukim.mk
givenName	Stefan
mail	stefan.marincheski@finki.ukim.mk
surname	Marincheski

The information above would be shared with the service if you proceed. Do you agree to release this information to the service every time you access it? **2**

Select an information release consent duration:

Ask me again at next login

- I agree to send my information this time.

Ask me again if information to be provided to this service changes

- I agree that the same information will be sent automatically to this service in the future.

Do not ask me again

- I agree that **all** of my information will be released to **any** service.

This setting can be revoked at any time with the checkbox on the login page.

**3**

# Решавање проблеми со најава – Корисничка сметка

- Како да ја дознаете корисничката сметка за сервисите на УКИМ:

1. Отворете <https://servisi.ukim.mk> и кликнете на линкот за **најава** кој се наоѓа во горниот десен агол
2. Ќе бидете пренасочени кон страната за најава во системот за единствена најава на која треба да кликнете „[Го забораив корисничкото име?](#)“

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Login to UKIM

Username  
Username

Password  
Password

Don't Remember Login

Clear prior granting of permission for release of your information to this service.

Login

Поради сигурносни причини ве молиме да не заборавете да се одјавите и да го затворите вашиот преглеувач по завршувањето на работата со апликациите.

Централниот автентикациски сервис овозможува најава на повеќе веб страници со само едно внесување на вашето корисничко име и вашата лозинка. По успешната најава, добивате билет во вашиот преглеувач со можност за најава на сите веб страници кои го користат овој сервис. Внимавајте: билетот за најава се чува во вашиот интернет преглеувач се додека целосно не го затворите (сите прозорци).

Најавата на централниот автентикациски сервис е со корисничко име од обликот: ime.prezime@[fakultet].ukim.mk или ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk каде [fakultet] е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавувате на ukim.mk. **Го забораив корисничкото име?**


Откако ќе го дознаете вашето корисничко име, за промена на лозинка посетете ја страната: [Заборавена лозинка?](#)

Сервисот е наменет само за студентите и вработените на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

© 2017 - Универзитет св. „Кирил и Методиј“ - Скопје Политика за приватност.  
Supported by FINKI

# Решавање проблеми со најава – Корисничка сметка

- Во полето за **Емаил** внесете ја вашата е-адреса која ја користите **при најава во iKnow системот** и кликнете на копчето **Прати**
- Доколку е успешно системот ќе ви го испрати корисничкото име на вашата е-адреса.
  - Корисничкото име за **професори** е во облик [ime.prezime@\[fakultet\].ukim.mk](mailto:ime.prezime@[fakultet].ukim.mk) каде што [fakultet] е кратенка за вашиот факултет/институт.
  - Корисничкото име за **студенти** е во облик [ime.prezime@students.\[fakultet\].ukim.mk](mailto:ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk) каде што [fakultet] е кратенка за вашиот факултет/институт.



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Внесете ја вашата емаил адреса и кликнете на копчето „Прати“. Потоа на вашата емаил адреса ќе го добиете корисничкото име.

Емаил

Прати

[Заборавена лозинка?](#)

© 2021 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

# Решавање проблеми со најава – Заборавена лозинка

- Откако го знаете вашето корисничко име вратете се на страната за најава и кликнете **„[Заборавена лозинка?](#)“** со цел да ја ресетирате вашата лозинка
- Во наредниот чекор, во полето **Корисничко име** внесете го вашето корисничко име кое го добивте во претходните чекори и кликнете на копчето **Прати линк**
- На вашата е-адреса ќе добиете линк порака со линк до страната за поставување нова лозинка. Отворете го линкот и внесете нова лозинка која е подолга од 8 карактери.

Login to UKIM

Username

Password

Don't Remember Login

Clear prior granting of permission for release of your information to this service.

Login

Поради сигурносни причини ве молиме да не заборавите да се одјавите и да го затворите вашиот преглеувач по завршувањето на работата со апликациите.

Централниот автентикациски сервис овозможува најава на повеќе веб страници со само едно внесување на вашето корисничко име и вашата лозинка. По успешната најава, добивате билет во вашиот прелистувач со можност за најава на сите веб страници кои го користат овој сервис. Внимавајте: билетот за најава се чува во вашиот интернет преглеувач се додека целосно не го затворите (сите прозорци).

Најавата на централниот автентикациски сервис е со корисничко име од обликот: ime.prezime@[fakultet].ukim.mk или ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk каде [fakultet] е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавувавте на iKnow. [Го заборавив корисничкото име?](#)

Откако ќе го посетите вашето корисничко име, за промена на лозинка посетете ја страна [а: Заборавена лозинка?](#)

Сервисот е наменет само за студентите и вработените на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Внесете го вашето корисничко име и кликнете на копчето „Прати линк“. Потоа на вашата емаил адреса ќе добиете линк за ресетирање на лозинката.

Корисничко име

Прати линк

[Го заборавив корисничкото име?](#)





Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И  
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО



# iLearn